

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Модна илустрација			
2.	Код	ДИООЗИ61			
3.	Студиска програма	Дизајн и инженеринг на облеката			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Институт за текстилно инженерство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година/семестар	2 годиан IV семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник				
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Оспособување на студентите замислената идеја успешно да ја пренесат на хартија во форма на скица и цртеж. Стекнување на дизајнерот со знаења за изразување преку цртеж кој ќе биде креативен, уникатен и репрезентативен.				
11.	Содржина на предметната програма: Цртање модели во облека. Запознавање со основните правила и пропорции на цртање како чекор кон пристапување на илустрирање моден цртеж. Поддржување со технички цртеж. Функцијата на техничкиот цртежи за детално опишување на моделот пред пристапување кон моделирање.				
12.	Методи на учење: Предавања, вежби, проектни задачи. домашна задачи, домашно учење				
13.	Вкупен расположив фонд на време	180			
14.	Распределба на расположивото време	Предавања, вежби, проектни задачи, самостојни задачи, домашно учење			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	45 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови 15	
		16.2	Самостојни задачи	часови 20	
		16.3	Домашно учење	часови 70	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови	бодови 80		
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	бодови 10		
17.3.	Активност и учество	бодови 10			
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода		5 (пет)	(F)
		од 50 до 60 бода		6 (шест)	(E)
		од 60 до 70 бода		7 (седум)	(D)
		од 70 до 80 бода		8 (осум)	(C)
		од 80 до 90 бода		9 (девет)	(B)

		од 90 до 100 бода	10 (десет) (А)	
19.	Услови за потпис и полагање на завршен испит	Изработка на проектни и самостојни задачи, редовност		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Анкета		
22.	Литература (По препорака од професор на УКИМ)			
	Задолжителна литература			
	22.1	Ред.број	Автор	Наслов
		1.		
		2.		
		3.		
	22.2	Дополнителна литература		
		Ред.број	Автор	Наслов
		1.		
		2.		
	3.			